

ДОЧЕК НА НОВАТА 2019 ГОДИНА АТИНА

1 ден: 29.12.2018 год. Поаѓање за Грција во 19.00 часот од Скопје, паркингот пред хотел Вип. Патот води преку граничниот премин Богородица - Евзони. Ноќно возење со попатни паузи за одмор и царински формалности.

2 ден: 30.12.2018 год. Пристигнување во Атина во претпладневните часови. **Слободно време или факултативен панорамски разглед на градот со локален водич:** плоштадите Омонија и Синтагма, Парламентот, Академијата, Библиотеката, Кралската палата, Евзоните, Адриановата порта, стариот Олимписки стадион, Зевсовиот храм, Атинската Агора, древниот Акропол и новиот Акрополски музеј. Сместување во хотел. Слободно време за индивидуални активности. **Ноќевање.**

3 ден: 31.12.2018 год. Појадок. Целодневен факултативен излет до Пелопонез - **разглед со локален водич:** Посета на Микена - древниот град на митскиот крал Агамемнон. По посетата продолжуваме кон Епидaurus - најакустичниот антички амфитеатар. Посета на гратчето Нафплион - некогашната престолнина на Грција, Враќање во Атина со попатна посета на Коринтскиот канал (кој ги поврзува Егејското и Јонското море). Враќање во Атина во попладневните часови. Вечерта **дочек на Новата 2019 на плоштад. Ноќевање.**

4 ден: 01.01.2019 год. Појадок. Напуштање на хотелот. Слободно време за посета на стариот дел на градот – Монастираки – уживање во Новогодишната атмосфера. Посета на Пиреја - најголемото пристаниште на Балканот и нејзините Марини. Слободно време за индивидуални активности. Во пладневните часови поаѓање за Македонија.

5 ден: 02.01.2019 год. Пристигнување во Скопје во претпладневните часови.



ЦЕНА: 107 евра (6.590 денари)
Можност за плаќање со VISA, MASTER, MAESTRO CARD



Во цената се пресметани следните услуги:

- ✓ Превоз со туристички автобус на дадената релација;
- ✓ Сместување во хотел 3* во Атина на база две ноќевања со појадок
- ✓ Посета на Монастираки и Пиреја
- ✓ Туристичка такса во хотел – 100 денари (вклучена во цената)
- ✓ Организација и пратител на патувањето

Во цената не се пресметани следните услуги:

- Разгледување на Атина со локален водич – 10 евра (минимум 35 лица, пријавување при резервација на аранжманот)
- факултативен излет до Пелопонез- 30 евра (превоз и разгледување со локален водич)
- Влезници за посети вклучувајќи ги и влезниците за Епидариус и Микена – се плаќаат на лице место
- патничко осигурување

НАПОМЕНА: За реализација на аранжманот потребни се минимум 40 патници. За секое лице потребен е поединечен биометриски пасош со минимум на важност од 3 месеци од денот на пристигнување назад; За овој аранжман важат општите услови за патување на JOCO TOURS.